



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 19 септември 1979
Скопје
Број 28 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 16 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

402

Врз основа на член 16 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1979 година („Службен весник на СРМ“ број 43/78), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1979 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/79), во точка 2 петтиот ред датата 30. VI. 1979 година се заменува со датата 31. XII., а во точка 8 четврти ред датата 30. VI. се заменува со 31. XII.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1201/1
18 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

403.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка на работниците во Основното училиште „Андреја Савевски — Кикиш“ во Тетово, донесен со референдум на 26 декември 1977 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на јавната расправа од 6 јули 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точката 1 во делот II на член 13, точката 1 во делот II на член 15 и точката 1 во делот II на член 16 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основното училиште „Андреја Савевски — Кикиш“ во Тетово, со референдум на 26 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основното училиште „Андреја Савевски — Кикиш“ во Тетово на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје на Уставниот суд на Македонија му поднесе предлог за оценување уставноста и законитоста на точката 1 во делот II на член 13 од Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Основното училиште „Андреја Савевски — Кикиш“ во Тетово со референдум на 26 декември 1977 година. Според мислењето на предлагачот во случај

кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи кои се вршат, така што неуставно и спротивно на законот е различното наградување на воспитно-образовниот кадар во основните училишта кое поаѓа од степенот на стручната подготовка на наставникот.

Исто така до Уставниот суд на Македонија е поднесена претставка од група наставници вработени во Основното училиште „Андреја Савевски — Кикиш“ во Тетово за оценување уставноста и законитоста на означениот правилник на училиштето од причини наведени во предлогот на Основниот суд на здружениот труд во Скопје.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник во текот на претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека во неговиот член 13 се определени критериумите и мерилата за утврдување на личниот доход на наставниците во училиштето, па во точката 1 во делот II на овој член, во кој дел се вреднува квалитетот на извршената работа, за стручност во извршената работа наставникот со висока стручна подготовка утврдено е да добива 160 бода, наставникот со виша стручна подготовка 100 бода, а наставникот со средна стручна подготовка 40 бода.

Судов понатаму утврди дека во членот 15 од оспорениот правилник се определени основите и мерилата за утврдување на личниот доход на секретарот на училиштето. Во точката 1 во делот II на овој член, при вреднувањето на квалитетот на извршената работа е предвиден различен износ на бодови во зависност од степенот на стручната подготовка на овој работник во училиштето, па за висока стручна подготовка се предвидени 160 бода, за виша стручна подготовка 100 и за средна стручна подготовка 40 бодови. На крајот, Судов утврди дека според точката 1 во делот II на член 16, во кој се утврдени мерилата и критериумите за утврдување на личниот доход на директорот на училиштето, квалитетот на извршената работа на овој работник изразен преку стручната подготовка е вреднуван на начин што извршителот на овие работи и работни задачи со виша стручна подготовка по овој основ добива 100 бода, а извршителот со висока стручна подготовка 160 бодови.

5. Во согласност со начелото за распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија на секој работник со порастот на продуктивноста на неговиот и вкупниот општествен труд му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Исто така и според ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот се утврдува според резултатите од неговиот труд и според неговиот личен придонес што со својот тековен труд и со управувањето и стопанисувањето со општествените средства, како и со свој и оп-

штествен минат труд, го дал за зголемувањето на доходот на основната организација, во согласност со начелото на распределбата според трудот и сразмерно со порастот на производноста на својот труд и за трудот на работниците во другите основни организации со кои ги здружил трудот и средствата и на вкупниот општествен труд.

Од друга страна според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 46/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Во ставот 2 на истиот член од означениот закон е предвидено дека наставници по предметна настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле едно-предметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на: факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Од друга страна според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за лични доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка оправдано е од гледиштето на начелото за наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по тој основ во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден понизок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на стручната подготовка може да се врши не според подготовката што ја има конкретниот работник, туку според сложеноста на работите и работните задачи што се вршат. Имено, ако за вршење на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сложеноста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците кој има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на работниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со законот или со друг општ акт е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се извршуваат работите и работните задачи, мора да се поаѓа од единствени мерила. На овој начин не се обезвреднува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи според вложениот труд затоа што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа секако ќе се одрази и на неговиот личен доход.

Со оглед на тоа што во оспорените одредби од правилникот на училиштето е предвидено различно вреднување на квалитетот на извршените работи на наставниците, секретарот и директорот на училиштето, што всушност значи различно вреднување по основот сложеност на работите и работните задачи, кое се должи само на разликите во степенот на стручната подготовка на работниците кои вршат работи и работни задачи со иста сложеност, Судов утврди дека оспорените одредби од правилникот на училиштето не се во согласност со начелото за наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд и се во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 76/79
6 јули 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

404.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точката 18 на член 40 од Правилникот за распределување чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Тутунското училиште „Орде Чопела“ во Прилеп, на референдумот одржан на 27 февруари 1978 година, како и на делот од табеларниот преглед, составен дел на означениот правилник, во кој се определени мерилата по основите работни услови и заштеди во работата, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по јавната расправа одржана на 6 јули 1979 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА точката 18 на член 40 од Правилникот за распределување чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Тутунското училиште „Орде Чопела“ во Прилеп, на референдумот одржан на 27 февруари 1978 година, како и на делот од табеларниот преглед, составен дел на означениот правилник, во кој се определени мерилата по основите работни услови и заштеди во работата.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Тутунското училиште „Орде Чопела“ во Прилеп на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 18 на член 40 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука, како и на дел од табеларниот преглед составен дел на овој правилник, во кој се определени мерилата по основите работни услови и заштеди во работата затоа што основано се постави прашањето за нивната согласност со уставното начело на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд.

Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека согласно членот 33 од оспорениот правилник на секој работник по основот минат труд личниот доход му се зголемува за секоја година работен стаж за одреден број бодови. Бројот на бодовите за кои се зголемува личниот доход на работникот по овој основ се определени во оспорената точка 18 на член 40 од правилникот во различни фиксни износи во зависност од степенот на стручната подготовка и тоа: за висока стручна подготовка 22 бода, виша стручна подготовка 18 бода, средна стручна подготовка и ВКВ работници 14 бода и за помошните работници 10 бода.

Согласно начелото на распределба според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија и во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд личниот доход на работникот, како по основот тековен, така и по основот минат труд зависи од резултатите на неговиот труд и неговиот личен придонес во зголемувањето доходот на основната организација. Придонесот пак на работникот не зависи само од степенот на неговата стручна подготовка, туку и од другите предвидени

основи, како и од резултатите на неговиот труд кои не се исти кај сите работници, поради што, според мислењето на Судов, личниот доход по основот минат труд не може да се утврдува само според основот стручна подготовка. Со оглед на тоа што во оспорената точка на член 40 од правилникот е определено висината на личниот доход на работникот по основот минат труд да зависи само од неговата стручна подготовка, Судов оцени дека таа не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

Понатаму во претходната постапка и на јавната расправа е утврдено дека во членот 32 од правилникот како основи за утврдување вредноста на работите и работните задачи се определени: обем и сложеност на работата, односно работните задачи, квалитет на работата, услови на работата, користење на работното време, остварени заштеди во работата, одговорност во вршење на работата и успешност во користење на средствата за работа. Потоа е утврдено дека во посебен дел на правилникот за секој вид работни задачи се определени мерила за секој од означените основи, при што некои од основите се поделени на повеќе елементи, па мерилата (бодовите) се искажани преку секој елемент посебно. При тоа е утврдено дека основот работни услови е неадекватно применет така што најголем број бодови по овој основ се определени за директорот (190), а за лаборантот и ноќниот чувар најмалку (70 односно 55) што е очигледно несовпаѓање со условите за работа за кои може реално да се претпостави дека постојат кај едните и другите работници. Исто така е утврдено дека основот заштеди во работата не е воопшто разработен, туку за секој работник по овој основ однапред е утврден определен број бодови.

Во остварувањето начелото на распределба според трудот работниците во основната организација на здружениот труд, согласно ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд, должни се да утврдат основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи. При тоа утврдувањето на основите и мерилата работниците не смеат да го сфатат само како формална обврска, туку при нивното утврдување тие се должни да поаѓаат од природата на работите што се извршуваат во основната организација, така што утврдените основи и мерила треба да овозможат да се изрази вложениот труд и придонесот на секој работник одделно што е битен услов за остварување начелото на распределба според трудот. Меѓутоа, во конкретниов случај не може да се каже дека начинот на кој се утврдени мерилата по основите работни услови и заштеди во работата создава можност за распределба според трудот затоа што мерилата по тие основи, според мислењето на Судов, предвидени се само формално. Така, мерилата определени по основот работни услови не ги изразуваат условите за работа за кои е познато дека реално постојат при извршувањето на одделни работи (на пример условите за работа на директорот и ноќниот чувар). Мерилата пак по основот заштеди во работата со тоа што се определени однапред и во фиксно утврдени износи за секој работник одделно исто така покажуваат дека се определени само формално, поради што, според мислењето на Судов, во конкретниов случај не е можно придонесот на работникот да се утврдува во зависност и од неговите стварни заштеди во работата. Со оглед на тоа што мерилата по основите работни услови и заштеди во работата во оспорениот табеларен преглед се определени само формално Судов оцени дека табеларниот преглед во тој дел не е во согласност со уставното начело на распределба според трудот.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 106/78
6 јули 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

405.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Одлуката за дополнување на урбанистичкиот план на улица „Илинденска“ во Струмица бр. 02-692/1 на Собранието на општина Струмица од 16 јуни 1976 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на седницата одржана на 28 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за дополнување на урбанистичкиот план на улица „Илинденска“ во Струмица бр. 02-692/1, донесена од Собранието на општината Струмица на седницата одржана на 16 јуни 1976 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Струмица“.

3. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука затоа што утврди дека со неа се менува урбанистичкиот план на Струмица така што во планот за реализација е вртена нова локација што не може да се смета за измена на планот за реализација од помал обем и што пред донесувањето одлуката не била ставена на јавен увид и не била организирана јавна расправа, поради што основано се постави прашањето за нејзината согласност со ставот 1 на член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

4. На јавната расправа одржана на 28 април 1979 година застапникот на општината Струмица јавниот правобранител на општината Струмица изјави дека имало недостатоци во постапката на донесување на оспорената одлука, поради што побара Судов да го одложи одлучувањето за определено време за да се отстранат тие недостатоци. Судов го прифати барањето и го одложи одлучувањето до 15 јуни 1979 година.

Собранието на општина Струмица го извести Судов дека на 4 мај 1979 година била организирана јавна расправа на која била разгледувана оспорената одлука. Меѓутоа, според известувањата на јавниот правобранител на општината Струмица Собранието на општина Струмица на седницата одржана на 7 јули 1979 година го одложило одлучувањето за одлуката заради дополнително проучување и разјаснување.

Со оглед на тоа што во определените рок Собранието на општина Струмица не ја усогласи оспорената одлука со одредбите на Законот за просторно и урбанистичко планирање, Судов пристапи кон одлучување за нејзината законитост.

На јавната расправа Судов утврди дека со оспорената одлука се врши дополнување на урбанистичкиот план на градот Струмица на дел од улицата „Илинденска“ со тоа што предвидува изградба на една индивидуална станбена зграда од приземје и кат. Практично тоа значи дека постојниот план за реализација се менува со вртнување на нова локација. Судов потоа утврди дека одлуката е донесена од Собранието на општината, а

предлогот на одлуката претходно го утврдил на седница Извршниот совет на Собранието на општината.

Согласно ставот 1 на член 30 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на СРМ“ бр. 20/78) просторните и урбанистичките планови во сите фази на изработување задолжително се ставаат на јавен увид и по нив се организира јавна расправа. Просторните и урбанистичките планови, според ставот 1 на член 35 од законот, можат да се изменат и дополнат доколку битно се изменат економските услови според кои се донесени или ако е тоа неопходно поради дејство на виша сила, а овие измени и дополнувања, согласно член 35 од овој закон, се вршат во постапка за донесување на плановите. По исклучок, според ставот 1 на член 34 од овој закон, измени и дополнувања на плановите за реализација од помал обем (измена на габаритот на објектот, доградба и надградба, измена на намената на објектот и нивелационата и регулационата линија) можат да се вршат на основа на пропис на општината што се донесува едновременно со планот за реализација.

Судов смета дека измената на урбанистичкиот план која се состои во вцрстување на нова локација во планот за реализација, не е измена од помал

туку е од поголем обем бидејќи ваквата измена не може да се подведе под случаите утврдени во ставот 1 на член 34 од Законот за просторно и урбанистичко планирање. Поради тоа, измените од овој вид мора да бидат извршени во постапката за донесување на плановите т.е. да се стават на јавен увид и по нив да се организира јавна расправа.

Со оглед на тоа што со оспорената одлука се врши измена на урбанистичкиот план на градот Струмица од поголем обем, а пред нејзиното донесување не била ставена на јавен увид и не била организирана јавна расправа, ниту пак е дадено објаснение за битно изменување на економските услови за донесување на измената на планот, Судов оцени дека таа не е во согласност со ставот 1 на член 30 и членот 35 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 116/78
28 јуни 1979 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

290

Поаѓајќи од начелата на социјалистичкиот хуманизам, солидарноста и заемноста, а заради спроведување на задачите во областа на социјалната заштита, утврдени во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот 1976 до 1980 година во 1979 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/78), Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, собранијата на општините и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, учесници во договорот, врз основа на член 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76) и член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР

ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА ВО 1979 ГОДИНА

Член 1

Со овој договор се усогласува и обезбедува неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита, средствата за тие потреби, висината на средствата што ќе се издвојуваат за обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита и се утврдуваат условите и начинот на обезбедувањето средствата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита кои не се во состојба да го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита.

Член 2

Учесниците во договорот се согласија средства за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на утврдените износи на

основните права од социјалната заштита во 1979 година да се обезбедуваат од изворните приходи на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје (Републичка заедница), утврдени во нивните финансиски планови за 1979 година.

Член 3

Учесниците во договорот се согласија Републичката заедница, за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита во 1979 година, врз начелата на солидарност и заемност да обезбеди средства во висина од 18.660.000 динари.

Член 4

Учесниците во договорот се согласија Републичката заедница да им обезбеди средства на општинските заедници во општините, чиј општествен производ по жител изнесува до 22.982,80 динари, односно до републичкиот просек во 1977 година и тоа во износи кои заедно со обезбедените средства на општинските заедници ќе го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита.

Средствата според критериумот од став 1 на овој член, по одделни општински заедници изнесуваат:

1. Берово	474.000,00 динари
2. Битола	762.000,00 „
3. Винаца	1.203.000,00 „
4. Гостивар	1.208.000,00 „
5. Дебар	880.000,00 „
6. Демир Хисар	786.000,00 „
7. Кичево	1.467.000,00 „
8. Кратово	442.000,00 „
9. Крива Паланка	865.000,00 „
10. Крушево	729.000,00 „
11. Куманово	930.000,00 „
12. Македонски Брод	1.111.000,00 „
13. Прилеп	2.416.000,00 „
14. Радовиш	86.000,00 „
15. Ресен	200.000,00 „
16. Свети Николе	227.000,00 „
17. Струга	1.468.000,00 „
18. Струмица	363.000,00 „
19. Тетово	3.043.000,00 „

Член 5

Учесниците во договорот се согласија Републичката заедница во 1979 година да учествува во обезбедувањето на средства на општинските заедници за остварување на основното право сместување на корисниците на социјална заштита во организација на здружениот труд за социјална заштита, според бројот на сместените корисници и спогодбено утврдената цена на услугите и тоа:

— 75% од висината на цената по еден корисник сместен во Специјалниот завод — Демир Капија и Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица;

— 70% од висината на цената по едно дете од 0—3 годишна возраст сместено во домовите за деца без родителска грижа од 0—3 годишна возраст во Битола и Скопје;

— 100% од висината на цената на чинењето за корисниците сместени во наведените организации на здружениот труд од стопански недоволно развиените општини.

Член 6

Средствата од член 4 на овој договор Републичката заедница ќе ги пренесува на жиро-сметките на општинските заедници секој месец до 1/12 од утврдените износи, во вид на аванс, а конечната пресметка ќе се изврши во четвртото тримесечје во 1979 година.

Учесниците во договорот се согласија средствата според член 5 на овој договор Републичката заедница да ги пренесува на жиро-сметките на организациите на здружениот труд за социјална заштита месечно, а врз основа на документација за сместените корисници на социјалната заштита во организациите на здружениот труд за социјална заштита, потврдена од општинските заедници.

Член 7

Општинските заедници се обврзуваат наменски да ги трошат и користат доделените средства од член 4 и 5 на овој договор, односно да ги користат само за обезбедување остварувањето на основните права од социјалната заштита и за тоа да доставуваат тримесечни извештаи до Републичката заедница во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

— вкупен број на корисниците на основните права од социјалната заштита и одделно по секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува општинската заедница за обезбедувањето на остварувањето на основните права од социјалната заштита и средствата со кои партиципираат корисниците на социјалната заштита, односно нивните роднини.

Член 8

За средствата од член 4 на овој договор што нема да се реализираат до крајот на 1979 година, учесниците во договорот го овластуваат Собранието на Републичката заедница да одлучи за нивната намена и распределба во согласност со одредбите на овој договор.

Член 9

Предлог за изменување и дополнување на овој договор може да поднесе секој од учесниците во договорот.

Изменување и дополнување на овој договор се врши на начин и постапка како и за неговото склучување.

Член 10

Учесниците во договорот се согласија обезбедувањето на средства за изедначување на неопходното ниво на обезбедување на основните права од социјалната заштита под услови и на начин утврден со член 4, 5 и 6 на овој договор да се применува од 1 јануари 1979 година.

Член 11

Овој договор влегува во сила наредниот ден од денот на неговото потпишување од страна на овластените претставници на учесниците во договорот и ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-272/1

1 септември 1979 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија; Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје; општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип; основните заедници за социјална заштита за општините на град Скопје: Центар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба и собранијата на општините: Берово, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гостивар, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Тетово, Титов Велес и Штип.

291.

Врз основа на член 19 став 3 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, како учесници во спогодувањето, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

ЗА ВИСИНАТА НА ПОСТОЈАНАТА ПАРИЧНА ПОМОШ НА КОРИСНИЦИТЕ НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Член 1

Со оваа спогодба се утврдува висината на постојаната парична помош односно висината на минималните износи на основната парична помош на носителот на правото, додатокот за соуживателот на помошта и на посебниот додаток за помош и нега од друго лице.

Член 2

Висината на минималните износи на одделните видови на постојаната парична помош се утврдува и тоа:

1. основната парична помош на носителот на правото да изнесува најмалку 15,36% од просечно остварениот личен доход во Републиката во претходната година (650,00 динари);

2. додатокот за секој натамошен соуживател на помошта да изнесува најмалку 30,77% од износот на основната парична помош утврден во точка 1 од став 1 на овој член (200,00 динари);

3. посебниот додаток за помош и нега од друго лице да изнесува најмалку 30,77% од износот на основната парична помош, утврден во точка 1 од став 1 на овој член (200,00 динари).

Збирот на основната парична помош, додатокот за соуживателот на помошта и посебниот додаток за помош и нега од друго лице не може да биде поголем од 50% од просечниот личен доход остварен во претходната година во Републиката.

Член 3

Општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита можат да ја утврдат и во поголеми износи од утврдените минимални износи на постојаната парична помош во член 2 на оваа спогодба, доколку се во состојба тоа зголемување да го обезбедат со сопствени средства.

Член 4

Правата, обврските, должностите и одговорностите кои произлегуваат од оваа спогодба ги обврзуваат сите учесници во спогодувањето.

Општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита се обврзуваат во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа спогодба да донесат одлука за утврдување висината на постојаната парична помош во согласност со своите материјални можности и одредбите на оваа спогодба, како и да донесат други неопходни акти за спроведување на оваа спогодба.

Одлуките и другите акти од став 2 на овој член не можат да бидат во спротивност со одредбите на оваа спогодба.

Член 5

Предлог за изменување и дополнување на оваа спогодба може да поднесе секој учесник во спогодувањето.

Изменување и дополнување на оваа спогодба се врши на начин и постапка како и за нејзиното склучување.

Член 6

Кон оваа спогодба во согласност со законот може дополнително да пристапат и други нови учесници кои не учествувале при нејзиното склучување.

Член 7

Оваа спогодба е потпишана на 23 мај 1979 година со кој ден влегува во сила, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на член 2 која ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Спогодбата по потпишувањето ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 8

Составен дел на оваа спогодба се одлуките за усвојување на Спогодбата од учесниците во спогодувањето.

Бр. 08-269/1
27 август 1979 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип и основните заедници за социјална заштита на општините на грал Скопје: Центар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба.

292.

Врз основа на член 27 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 17 став 2 од Самоуправната спогодба за сместување лица во друго семејство („Службен весник на СРМ“, бр. 5/79), општинските самоуправни ин-

тересни заедници за социјална заштита и Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА СМЕСТУВАЊЕ ЛИЦА ВО ДРУГО СЕМЕЈСТВО****Член 1**

Со оваа самоуправни спогодба, учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени и дополнувања во Самоуправната спогодба за сместување лица во друго семејство („Службен весник на СРМ“, бр. 5/79):

1. Членот 5 се менува и гласи:

„На семејството, односно на лицето кај кое се сместуваат лица им следува надоместок кој ги опфаќа трошоците за сместувањето и наградата.“

Учесниците во спогодувањето се согласија општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, во зависност од условите за сместување, со посебна одлука да ја утврдат висината на надоместокот од став 1 на овој член, во износ од најмалку 800 динари“.

2. Членовите 14, 15 и 16 се бришат.**Член 2**

Општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита се обврзуваат да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа самоуправни спогодба, како и да донесат други неопходни акти за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Член 3

Оваа самоуправни спогодба е потпишана на 23 мај 1979 година, со кој ден влегува во сила, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Оваа самоуправни спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 4

Составен дел на оваа самоуправни спогодба се и одлуките за усвојување на Самоуправната спогодба од учесниците во спогодувањето.

Бр. 08-271/1
27 август 1979 година
Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип и основните заедници за социјална заштита на општините на град Скопје: Центар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба.

293.

Врз основа на член 29 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 11 став 2 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за обемот на другите права од социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/79), општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, учесници во спогодувањето, склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА**ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ И МЕРИЛА ЗА ОБЕМОТ НА ДРУГИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Со оваа самоуправни спогодба учесниците во спогодувањето ги вршат следните измени и дополнувања на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за обемот на другите права од социјалната заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/79):

1. Членот 3 се менува и гласи:

„Еднократна парична помош или помош во натура се доделува на лица или семејства кои се нашле во положба од социјална потреба заради претрпена елементарна непогода, епидемија, подолго лекување во здравствена работна организација и друго и тоа:

— за задоволување на потребите на семејството од огрев, зимница, облека, оздравување и закрепнување и слично, во висина од најмалку 600 динари;

— во случај на новородено дете, во случај на смрт на член на семејството на материјално необезбедено лице, во висина од најмалку 350 динари;

— во случај на елементарна непогода, на корисниците на социјална заштита им се доделува помош во висина од најмалку 1000 динари по семејство;

— во други случаи еднократна парична помош се обезбедува во износ кој ќе ги задоволи најнужните потреби на лицето во положба од социјална потреба (патни трошоци до местото на живеење, трошоци за исхрана и др.);

— помошта во натура се доделува според потребите, а зависно од можностите и тоа за задоволување на потребите од храна, облека и обувки, постелнина и друго“.

2. Членовите 8, 9 и 10 се бришат.**Член 2**

Општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита се обврзуваат да ги усогласат своите општи и други акти со одредбите на оваа самоуправни спогодба, како и да донесат други неопходни акти за нејзиното спроведување во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа самоуправни спогодба.

Член 3

Оваа самоуправни спогодба е потпишана на 23 мај 1979 година, со кој ден влегува во сила, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на точка 1 од член 1 која ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Оваа самоуправни спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 4

Составен дел на оваа самоуправни спогодба се и одлуките за усвојување на Самоуправната спогодба од учесниците во спогодувањето.

Бр. 08-270/1

27 август 1979 година

Скопје

ПОТПИСНИЦИ:

Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип и основните заедници за социјална заштита на општините на град Скопје: Центар, Кисела Вода, Чаир, Карпош и Гази Баба.

294.

Врз основа на член 586 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76) и став 2 од член 15 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита и тоа: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 мај“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација — Бања Банско — Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Старскиот дом „Све Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп, Домот за старци „Зафир Сајто“ — Куманово и Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 мај“ — Скопје, од една страна и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип, Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град Скопје и Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, од друга страна, учесници во спогодувањето, склучуваат

СПОГОДБА**ЗА ВИСИНАТА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА****Член 1**

Со оваа спогодба учесниците во спогодувањето ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита.

Член 2

Учесниците во спогодувањето се согласија основа за утврдувањето на висината на цените на услугите да биде единица на услуга на овие организации на здружениот труд, односно врз основа на висината на месечните трошоци за издршка и соодветен третман по еден корисник на правата од социјална заштита, сместен во организација на здружен труд.

Член 3

Учесниците во спогодувањето се спогодија висината на цената на услугите на организациите на

здружениот труд за социјална заштита да се утврди врз основа на следните елементи:

- материјалните трошоци на организацијата на здружениот труд;
- амортизацијата на објектите и другите основни средства на организацијата на здружениот труд;
- законските и договорните обврски на организацијата на здружениот труд;
- личните доходи и средствата за заедничка потрошувачка на работниците на организацијата на здружениот труд; и
- средствата за задолжителна резерва на организацијата на здружениот труд.

Член 4

Во рамките на цената на услугите, организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита се обврзуваат на секој корисник да му обезбедат услуги согласно Самоуправната спогодба за видот и обемот на социјалната заштита што се обезбедува на лицата сместени во организација на здружениот труд („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, бр. 5/79).

Услугите што организацијата на здружениот труд за социјална заштита ќе ги обезбедува на секој сместен корисник согласно на самоуправната спогодба од став 1 на овој член, поблиску се определуваат со договор помеѓу организацијата на здружениот труд за социјална заштита и општинската самоуправа интересна заедница за социјална заштита, односно корисникот на услугите на организацијата на здружениот труд за социјална заштита.

Член 5

Учесниците во спогодувањето, врз основа на член 2, 3 и 4 на оваа спогодба, спогодбено ја утврдуваат висината на цените на услугите на организациите на здружениот труд за социјална заштита и тоа на:

1. Специјалниот завод — Демир Капија 4.400,00 динари
2. Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско — Струмица 6.100,00 „
3. Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври“ — Скопје:
 - Оддел за деца од 0—3 годишна возраст 5.750,00 „
 - Оддел за деца од 3—18 годишна возраст 3.843,00 „
4. Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје
 - Оддел Катланово 2.283,00 „
 - Оддел Злокуќани 2.446,00 „
 - Оддел Горче Петров 5.000,00 „
5. Домот за старци „Зафир Сајто“ Куманово:
 - еднокреветна соба 3.376,00 „
 - двокреветна соба 3.144,00 „
 - трокреветна соба 2.970,00 „
 - брачен пар 3.202,00 „
 - стационар 3.878,00 „
6. Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп 3.050,00 „
7. Старскиот дом „Суче Рајдер“ — Битола
 - за неподвижни лица 2.830,00 „
 - за подвижни лица 2.320,00 „
8. Домот за доенчиња и мали деца — Битола 4.950,00 „
9. Заводот за рехабилитација на младинци со оштетен вид — Скопје
 - без рехабилитација 2.100,00 „
 - со рехабилитација 2.600,00 „
10. Центарот за професионална рехабилитација на младинци

со оштетен слух „25 мај“ —

- | | | |
|---|----------|---|
| Скопје | 2.600,00 | „ |
| 11. Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола | 2.200,00 | „ |
| 12. Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје | | |
| — со интерна едукација | 2.250,00 | „ |
| — со екстерна едукација | 721,00 | „ |
| — со интерна рехабилитација | 2.698,00 | „ |
| — со екстерна рехабилитација | 1.624,00 | „ |
| 13. Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје | 2.860,00 | „ |
| 14. Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 мај“ Скопје | 4.800,00 | „ |

Висината на цените на услугите утврдени во став 1 на овој член се искажани во месечни износи по корисник на услугите на одделна организација на здружен труд.

Член 6

Предлог за изменување и дополнување на оваа спогодба може да поднесе секој учесник во спогодувањето.

Изменување и дополнување на оваа спогодба се врши на начин и постапка како и за нејзиното склучување.

Член 7

Кон оваа спогодба во согласност со закон можат дополнително да пристапат и други нови учесници кои не учествувале при нејзиното склучување.

Член 8

Оваа спогодба е склучена на 4 септември 1979 година со кој ден влегува во сила, а ќе се применува од наредниот ден, освен одредбата на член 5 која ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Спогодбата по потпишувањето ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 9

Составен дел на оваа спогодба се одлуките за усвојување на спогодбата од учесниците во спогодувањето.

Број 03-281/1
10 септември 1979 година

Скопје

Потписници: Заводот за згрижување, воспитување и образование на деца и младинци — Скопје, Центарот за професионална рехабилитација на младинци со оштетен слух „25 мај“ — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид — Скопје, Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух „Кочо Рацин“ — Битола, Специјалниот завод — Демир Капија, Заводот за заштита и рехабилитација — Бања Банско — Струмица, Центарот за заштита на деца и младинци „11 Октомври — Скопје, Центарот за згрижување на стари и изнемоштени лица „13 Ноември“ — Скопје, Домот за доенчиња и мали деца — Битола, Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје, Старскиот дом „Суче Рајдер“ — Битола, Домот за стари лица „Киро Крстески — Платник“ — Прилеп, Домот за старци „Зафир Сајто“ — Куманово и Работната организација за згрижување и воспитување на деца и младинци „25 мај“ — Скопје, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од: Берово, Битола, Брод Македонски, Валандово, Винаца, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Делчево, Демир Хисар, Кавадарци, Кичево, Кочани, Крушево, Крива Паланка, Кратово, Куманово, Неготино, Охрид, Прилеп, Пробиштип, Радовиш, Ресен, Струмица, Струга, Свети Николе, Тетово, Титов Велес и Штип, Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на град — Скопје и Републичката самоуправа интересна заедница за социјална заштита — Скопје.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУМИЦА

IV

295.

Врз основа на член 30 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/73) и член 17, 19 став 1 алинеја 9, член 27, 28 точка 4 и член 29 точка 3 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струмица, Собранието на Општинската заедница, на заедничката седница на трите собори, одржана на 29 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА БОЛНИЧКОТО ЛЕКУВАЊЕ ПО БОЛНИЧКИ ДЕН ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА МАЈКИ — ПРИДРУЖНИЧКИ НА БОЛНИ ДЕЦА, ЗА ЛЕКУВАЊЕ И НЕГУВАЊЕ НА ДОНОСЕНИ И НЕДОНОСЕНИ ДЕЦА СО МАЈКИ И БЕЗ МАЈКИ И ЗА ИНТЕНЗИВНА ТЕРАПИЈА, РЕАНИМАЦИЈА И АНЕСТЕЗИЈА ЗА 1979 ГОДИНА

I

Со оваа одлука до склучувањето на Самоуправната спогодба меѓу Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување и Медицинскиот центар — Струмица, во смисла на член 11 став 2 и 3 од Самоуправната спогодба за утврдување единствени цени на здравствените услуги од амбулантно-поликлиничката и аптекарската дејност и болничкото лекување по болнички ден во СР Македонија се утврдуваат цени на болнички лекувања по болнички ден за сместување на мајки — придружнички на болни деца за лекување и негување, за недоносени и доносени деца со мајки и без мајки, како и за интензивно лекување за осигурениците осигурени при Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струмица и други осигуреници при други самоуправни интересни заедници на здравството и здравственото осигурување кои користат здравствена заштита во Медицинскиот центар — Струмица, до склучувањето на Републичката самоуправни спогодба по член 12 од Спогодбата, се утврдуваат цените на болничкиот ден.

II

1. Цената на болничкото лекување по болнички ден за сместување на мајки — придружнички на болно дете се утврдува на 120 динари.

2. Цената на лекувањето и негувањето на доносени и недоносени деца со мајки и без мајки, се утврдува по болнички ден и тоа:

- за недоносени деца со мајки и без мајки — 140 динари;
- за доносени деца без мајки — 110 динари;
- за доносени деца со мајки — 46 динари.

III

Цената за лекување на болни во одделението за интензивна терапија, реанимација и анестезија при хируршката служба на Медицинскиот центар — Струмица, се утврдува на 1.298,00 динари. Во оваа цена не влегуваат следните лекарства: крв и крвни деривати, крвни заместатели, инфузиони раствори со системите за давање цитостиза, кортикостероиди, тразилол, рендгенски снимки и др.

За службата за хируршки болести се признава интензивната нега најмногу до 7 дена.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 4. 1979 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1002/1

29 јуни 1979 година

Струмица

Претседател,
Милија Петров, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

296. ✓

Врз основа на член 11, а со примена на член 55 од Статутот на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба — Скопје, Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за воспитание и образование на општината Гази Баба — Скопје, на VII-та седница одржана на 5 септември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ВО ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ГАЗИ БАБА — СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-18 ОД 7. III. 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Гази Баба — Скопје во 1979 година, бр. 08-18 од 7. III. 1979 година.

Член 2

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од 4,80 се намалува за 0,10 поени и изнесува 4,70.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и во „Информативниот билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје“.

Бр. 08-45

5 септември 1979 година

Скопје

Претседател,
Танас Јолакоски, с. р.

297.

Врз основа на член 11, а со примена на член 55 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Карпош — Скопје, на VI-та седница одржана на 28 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КАРПОШ — СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-18 ОД 15. III. 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на воспитанието и образованието на подрачјето на општината Карпош — Скопје во 1979 година, бр. 08-18 од 15. III. 1979 година.

Член 2

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од 4,80 се намалува за 0,10 поени и изнесува 4,70.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и „Информативниот билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје“.

Бр. 08-46
28 август 1979 година
Скопје

Претседавач,
Спасе Лазаревски, с. р.

298.

Врз основа на член 11, а со примена на член 55 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Кисела Вода — Скопје, на VI-та седница одржана на 6. септември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА КИСЕЛА ВОДА — СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-13 ОД 12. III. 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилиш-

ното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје во 1979 година, бр. 08-13 од 12. III. 1979 година.

Член 2

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од 4,80 се намалува за 0,10 поени и изнесува 4,70.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и во „Информативниот билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје“.

Бр. 08-48
6 септември 1979 година
Скопје

Претседател,
Николина Поповска, с. р.

299.

Врз основа на член 11, а со примена на член 54 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Центар — Скопје, на VI-та седница одржана на 27 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ЦЕНТАР — СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-20 ОД 12. III. 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар — Скопје во 1979 година, бр. 08-20 од 12. III. 1979 година.

Член 2

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од 4,80 се намалува за 0,10 и изнесува 4,70.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и во „Информативниот билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје“.

Бр. 08-44
28 август 1979 година
Скопје

Претседател,
Радица Наумовска, с. р.

300.

Врз основа на член 11, а со примена на член 55 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир — Скопје, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за воспитание и образование на општината Чаир — Скопје, на VI-та седница одржана на 21 јуни 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ОД ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ ОД ОБЛАСТА НА ПРЕДУЧИЛИШНОТО И ОСНОВНОТО ВОСПИТАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ЧАИР — СКОПЈЕ ВО 1979 ГОДИНА, БР. 08-16 ОД 14. III. 1979 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се врши измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир — Скопје во 1979 година, бр. 08-16 од 14. III. 1979 година.

Член 2

Стапката на придонесот од личен доход од работен однос од 4,80 се намалува за 0,10 поени и изнесува 4,70.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето, ќе се применува од 1. I. 1979 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, „Службен гласник на град Скопје“ и во „Информативниот билтен на СИЗ за воспитание и образование на град Скопје“.

Бр. 08-43

5 јули 1979 година
Скопје

Претседавач,
Бојко Киранциски, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II

Тефик Дошљак од Скопје, ул. „143 бис“ бр. 148, поднесе предлог за докажување смртта на лицето Нуредин Дошљак од село Блаце, кој наводно загинал во текот на 1944 година во село Блаце, а во матичната книга на умрените не е заведен.

Бидејќи лицето Нуредин Дошљак е во неизвесност се повикува да се јави, доколку е жив, како и секој оној што знае за неговиот живот да му јави за тоа на судов во рок од три месеци од објавувањето на огласот во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла на Општинскиот суд Скопје II — Скопје. По истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое се утврдува дека лицето Нуредин Дошљак загинал во текот на 1944 година.

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, Р. бр. 69/79. (56)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води постапка за физичка делба по предлогот на Матевска Павлина, родена Трпчевска од село Глогои, против Трпчевска Дара, сега со непознато место на живеење во САД.

Се повикува Трпчевска Дара да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе ја застапува во постапката за физичка делба во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе ѝ биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС, бр. 34/79. (52)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за развод на брак по тужбата на Алиме Муслии од село Нераште, против тужениот Идриз Изет Муслии од село Нераште, сега со непознато место на живеење во Данска.

Се повикува тужениот Идриз Изет Муслии од село Нераште, да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој предмет во рок од 30 дена од објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 665/79. (53)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужбата на тужителот Ристовски Илија од село Одри, против тужениот Ристо Кировски од село Одри, сега иселен во САД со непозната адреса.

Се повикува тужениот Кировски Крстов Ристо да се јави лично пред судот, достави адреса или да одреди полномошник кој ќе го застапува по овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му се постави привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 745/79. (54)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води постапка за сопственост и владение по тужбата на тужителката Џафери Хурије од Тетово, ул. „Тодор Ципоски — Мерџан“ бр. 75-а, против тужениот Ракипи Шукри, ул. „106“ бр. 3, Тетово, на привремена работа во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Ракипи Шукри лично да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по предметот во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 666/79. (55)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за измена на одлука за издршка по тужбата на тужителите Фатиме и Африне Рамадан Деари од с. Селце против тужениот Рамадан Сали Деари од с. Шипковица, сега на привремена работа во Западна Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот Рамадан Сали Деари од село Шипковица да се јави пред судот, достави адреса или одреди полномошник кој ќе го застапува по овој спор во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе му биде поставен привремен старател преку Центарот за социјални работи — Тетово.

Од Општинскиот суд во Тетово, II. бр. 766/79.

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Верица Танчева, Скопје. (529)

Диплома за положен завршен испит, издадена од ВППШ — Скопје „Климент Охридски“ на име Цевриа Рашиќи, Бујановац. (530)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Зоран Дедиќ, Скопје. (531)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Феми Љаџифи, Куманово. (532)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Владо Тасевски“, Скопје на име Љупка Ѓорѓиевска, Скопје. (533)

Диплома за положен завршен испит и свидетелства за III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Садие Мифтари, с. Лопате, Куманово. (534)

Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ на име Никола Димовски, Скопје. (535)

Диплома за положен завршен испит, издадена од „Коце Металец“ — Скопје на име Лазар Ласков, Скопје. (536)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О.У. „Јане Сандански“, Скопје на име Агим Демири, Скопје. (537)

Уверение, издадено од Работнички универзитет „Кочо Рацин“, Скопје на име Евангелис Караџис, Скопје. (538)

Готовински чек бр. 066251 во вредност од 5.000,00 динари, издаден од СОК — Економски факултет на име Емерла Хусени, Приштина. (539)

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Шаби Алиџи, с. Лопате, Куманово. (540)

Работна книшка издадена од Скопје бр. 3734 на име Здравко Коцевски, Скопје. (541)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Љупчо Танчев, Скопје. (542)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Трговскиот училишен центар — Скопје на име Благоја Добрашевиќ, Скопје. (543)

Свидетелство за IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Металниот училишен центар „Наце Буѓони“ во Куманово на име Санџе Тасковски, ул. „11 Октомври“ бр. 76/23, Куманово. (544)

Диплома за положен завршен испит, издадена од средното училиште „Борис Кидрич“ — Скопје на име Лазо Цакончев, Скопје. (545)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Основното училиште „Иво Лола Рибар“, с. Пожаране, Гостивар на име Јевросима Крстевска, Скопје. (546)

Воена книшка, издадена во Краљево на име Ѓокица Димишковиќ, Скопје. (547)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Орце Николов“, Скопје на име Силва Вердел, Скопје. (548)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Средното хемиско училиште „Марија Кири — Склодовска“ — Скопје на име Вера Станчевска, Скопје. (549)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Реџепа Љутви, Куманово. (550)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Средно техничко училиште „Наце Буѓони“ — Куманово на име Сашо Спасиќ, Куманово. (551)

Свидетелство за III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Рафиз Адем, с. Черкези, Куманово. (552)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Сагбет Рахмани, с. Лопате, Куманово. (553)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Тома Трајковски, Скопје. (554)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Основното училиште „Моша Пијаде“ — Скопје на име Богдан Цветковски, Скопје. (555)

Свидетелство за III и IV година и за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Браќа Миладиновци“ — Драчево на име Никола Ивановски, Скопје. (556)

Свидетелство за III година, издадено од Средното училиште за внатрешни работи во Скопје на име Виктор Ангелов, Скопје. (557)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Драгомир Бокиќ, Скопје. (558)

Свидетелства за II и IV година и завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Лилјана Стојановска, ул. „Ристовац“ — 4, Куманово. (559)

Индекс број 12819, издаден од Економскиот факултет во Скопје на име Васил Христовски, Скопје. (560)

Свидетелство за I година, индустриско училиште — електро смер на име Јане Димовски, Скопје. (561)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Зорка Ѓорѓиева, Скопје. (562)

Уверение за завршен дактилографски курс во Скопје, издадено од Стено-дактилографското училиште во 1976 година на име Силвана Ристовска, с. Лешок, Тетово. (563)

Диплома за положен завршен испит и свидетелства за I и II година, на име Мустафа Мемедов, Скопје. (564)

Свидетелство за IV одделение, издадено од с. Пезово на име Даринка Стаменовска, с. Пезово, Куманово. (565)

Свидетелство за IV одделение, издадено од О.У. „Иднина“ на име Селим Усеинов, Скопје. (566)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Угостителското училиште со практична обука на име Гордана Величковска, Скопје. (567)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Скопје на име Емини Сејди, Скопје. (568)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Бајрам Шабани“, с. Липково на име Исен Реџепа, Скопје. (569)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од О.У. „Стив Наумов“ од Скопје на име Марија Арсова, Скопје. (570)

Свидетелство за завршено III и IV година гимназија, издадено од Гимназијата „Коста Сусинов“, Радовиш на име Драгица Дусева, с. Сушица, Струмица. (571)

Диплома за положен завршен испит за средно образование, издадена од Гимназијата „Коста Сусинов“, Радовиш на име Драгица Дусева, с. Сушица, Струмица. (572)

Ученичка книшка од I до IV година, издадена од Рудници и железарница, Скопје на име Ѓоко Димовски, Скопје. (573)

Воена книшка, издадена од Заечар на име Јашар Ибраими, Скопје. (574)

Ученичка книшка од I до IV година, издадена од Гимназијата „Никола Карев“ на име Елизабета Кузевска, Скопје. (575)

Индекс бр. 1344/М, издаден од Машинскиот факултет во Скопје на име Богољуб Гогоски, Струга. (576)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Кочо Рацин“ со паралелки на економско училиште од Скопје на име Шенгуљ Сејфеџин, Скопје. (577)

Свидетелство за I, II и III година, издадени од АСУЦ, Скопје на име Роте Петков, Скопје. (578)

Свидетелства за II и IV година и диплома, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Диљавер Алити, Куманово. (579)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Огњен Таневски, Скопје. (512)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Училиштето „29 Ноември“, с. Петралица — Крива Паланка на име Елица Станковска, Скопје. (513)

Свидетелство за завршено средно трговско училиште III година, издадено од Трговскиот училишен центар во Скопје на име Цека Стојковска, Куманово. (514)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Благо Димовски, Скопје. (515)

Свидетелство за IV одделение, издадено во Агино Село — Куманово на име Марко Маневски, Скопје. (516)

Штедна книшка, издадена од Стопанска банка — Основна банка по налог „Македонија табак“ со бр. 242807/59 на име Раиф Садики, Скопје. (517)

Воена книшка, издадена од Суботица на име Бранко Костовски, Скопје. (518)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Христијан Тодоровски Карпош“, с. Драгоманце на име Добринка Алексоска, с. Драгоманце, Куманово. (519)

Диплома за положен завршен испит и свидетелство, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Јонус Мисини, Куманово. (520)

Диплома за положен завршен испит и свидетелство за IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Магбуле Љатифи, Куманово. (521)

Индекс бр. 2902, издаден од Архитектонскиот факултет на име Лидија Чулева, Скопје. (568)

Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ Куманово на име Мирјана Никовска, Куманово. (569)

Свидетелства за III и IV година, издадени од Авто-сообраќаен центар на име Марјан Јакимовски, Скопје. (570)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Индустриското училиште во Битола на име Владо Поповски, Битола. (571)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово со број на книга 17/173/74 на име Василије Смилевски, Скопје. (572)

Свидетелство за III година, издадено од Трговското училиште во Скопје на име Форинка Вељановска, Скопје. (573)

Свидетелства за III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Раиф Бајрам, Куманово. (574)

Работна книшка, издадена од Неготино на име Душанка Батиќ, Скопје. (575)

Свидетелство за VI клас гимназија под уп. бр. 7 од 28.06.1938 година на име Момчило Манчиќ, Куманово. (576)

Свидетелство за IV одделение, издадено од Осмолетката „Јане Сандански“, Скопје на име Мендерез Мендеров, Скопје. (577)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Миљазам Хамзиу, Куманово. (578)

Свидетелство за IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Кани Афузи, Куманово. (579)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Скендербег“ во Прешево на име Кани Афузи, Куманово. (580)

Индекс со бр. 2341, издаден од Градежен факултет, Скопје на име Раде Личовски, с. Цер, Кичево. (581)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Митре Велков, Скопје. (582)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Јован Мицковски, Скопје. (583)

Работна книшка, издадена од Скопје на име Јован Мицковски, Скопје. (584)

Диплома за завршен испит, издадена од Гимназијата „Климент Охридски“ во Охрид на име Тодор Котески, Скопје. (585)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Фитнет Бајрамова, Скопје. (586)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Коле Неделковски Скопје на име Ана Жантевска, Скопје. (587)

Работна книшка, издадена од Кавадарци на име Менча Николиќ, Скопје. (588)

Свидетелство за квалификуван армирач, издадено од Градежниот машински центар во Скопје на име Боро Стојковски, Скопје. (589)

Свидетелство за II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Ектем Амети, Куманово. (590)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од с. Романовце на име Имер Саити, с. Романовце, Куманово. (591)

Свидетелство за IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Љупчо Сантов“ во Кочани на име Стојче Иванов, Скопје. (592)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Електронското училиште во Ниш на име Момчило Аврамовски, Куманово. (593)

Воена книшка, издадена од Титов Велес на име Ристо Ристовски, с. Ново Село, Скопје. (594)

Легитимација за повластено возење во градски сообраќај врз основа на партизанска споменица од 1941 година со бр. 24992/61 на име Сарџо Исоски, Скопје. (595)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „Орце Николов“ во Скопје на име Оливера Велова, Скопје. (596)

Пасош со бр. МА-035464/70, издаден од Скопје на име Марија Павловска, Скопје. (597)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Доситеј Обрадовиќ“ во Скопје на име Горан Костов, Скопје. (598)

Возачка дозвола, издадена од Скопје на име Илија Ѓорѓиевски, Скопје. (599)

Воена книшка, издадена од Титоград на име Илија Ѓорѓиевски, Скопје. (600)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „Карпош“ с. Умин Дол на име Верка Станковиќ, Скопје. (601)

Здравствена легитимација, издадена од Воена пошта 7691 во Скопје на име Ангун Краљ, Скопје. (602)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Џемаил Исеини, Куманово. (603)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Благоја Насковски, Куманово. (604)

Воена книшка издадена во Скопје на име Стојан Цветковски, Скопје. (605)

Воена книшка, издадена од Крушево на име Томе Богески, Скопје. (606)

Воена книшка, издадена од Крушево на име Пане Богески, Скопје. (607)

Диплома за завршен испит, издадена од Економското училиште „Моша Пијаде“, Куманово на име Јасмина Мишковска, ул. „Народна Револуција“ бр. 73, Куманово. (608)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Санде Ацевски, Скопје. (609)

Воена книшка, издадена во Дуго Село на име Стојан Бошковски, Скопје. (610)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Иљас Мустафов, Скопје. (611)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од Осмолетката „Коле Неделковски“, Скопје на име Мирјана Ковачевиќ, Скопје. (612)

Диплома за завршен испит и свидетелство за III и IV клас, издадени од Техничкото училиште „Гоце Делчев“, Куманово на име Хамди Амети, ул. „Р. Луксембург“ бр. 6, Куманово. (613)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Ха-
кија Коик, Скопје. (614)

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Дејан Зенделски, Скопје. (615)

Свидетелство за VI одделение, издадено од
Осмолетката „Маршал Тито“, с. Брезица на име
Ацо Петревски, Скопје. (616)

Диплома за завршен испит, издадена од Гим-
назијата „Цветан Димов“ Скопје на име Атиан
Хасан, Скопје. (617)

Свидетелство за завршен испит, издадено од
А.С.У.Ц., Скопје на име Ацо Доксимовски, Скопје.

Воена книшка, издадена од Илirsка Бистри-
ца на име Фетилј Веселовски, Скопје. (619)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје
на име Марија Љеши Романчева, Скопје. (620)

Воена книшка, издадена во Пула на име Јо-
сиф Бошковски, Скопје. (621)

Свидетелство за III година, издадено од Хе-
миското училиште „Марија Кири Склодовска“ во
Скопје на име Љубица Николовска, Скопје. (622)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Славчо Стојмен-
ски“ во Винаца, Борис Андреев, Винаца. (623)

Диплома за положен завршен испит, издадена
од Гимназијата „Цветан Димов“ во Скопје на име
Шакир Аднан, Скопје. (624)

Свидетелство за завршено едногодишно дакти-
лографско училиште во Скопје на име Кирил Пе-
тровски, Скопје. (625)

Диплома за положен завршен испит, издадена
од ГМЦ во Скопје на име Илија Митов, Скопје.

Воена книшка издадена од Београд на име
Бранко Гелов, Скопје. (627)

Ученичка книшка за I година, издадена од Еко-
номското училиште „Борис Кидрич“, Скопје на
име Весна Марковска, Скопје. (628)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Владо Тасевски“
во Скопје на име Силвана Стојанова, Скопје. (629)

Свидетелство за III година, издадено од Гимна-
зијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Оли-
вера Лазаревска, Куманово. (630)

Уверение за фризер за мажи издадено од Оп-
штина Скопје на име Панче Фенев, Скопје. (631)

Воена книшка, издадена во Скопје на име
Еремија Додевски, Скопје. (632)

Здравна легитимација, издадена од Скопје на
име Геро Атанасовски, Скопје. (633)

Воена книшка, издадена од Скопје на име
Никола Кондевски, Скопје. (634)

Свидетелства за III и IV клас и диплома за
положен завршен испит, издадени од Гимназијата
„Гоце Делчев“ во Куманово на име Имријад Феј-
зули, с. Лопате, Куманово. (635)

Диплома за положен завршен испит и свиде-
телство за IV година, издадени од Гимназијата
„Гоце Делчев“ во Куманово на име Фериз Дер-
виш, Куманово. (636)

Воена книшка, издадена од Скопје на име
Гоко Менковски, Скопје. (637)

Воена книшка, издадена од Сомбор на име
Јане Тасковски, Скопје. (638)

Воена книшка, издадена од Сараево на име
Василија Михајлов, Скопје. (639)

Парични три налога со ж. рачун на банка бр.
60811-620-16-3-7200 и бр. на рачун 20 и штедна
книшка со бр. 614-712-726, издадени од Републич-
ки позајмни фонд на студенти во Белград на име
Вељко Томовиќ Скопје. (640)

Воена книшка, издадена од Куманово на име
Цане Ангеловски, Куманово. (641)

Свидетелства за завршена III — IV година, из-
дадени од С.Т.У. „Здравко Цветковски“ во Скопје
на име Миодраг Јовановиќ, Скопје. (642)

Воена книшка, издадена од Смедеревска Па-
ланка на име Абдислам Ибрахим, Скопје. (643)

Диплома за положен завршен испит, издадена
од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име
Кани Алију, Куманово. (644)

Свидетелства за III, IV година и диплома за
положен завршен испит издадени од Гимназијата
„Гоце Делчев“ во Куманово, на име Марина Тодо-
ровска, Куманово. (645)

Воена книшка, издадена од Прилеп на име
Страшко Атанасовски, Скопје. (646)

Диплома за положен завршен испит, издадена
од Средното земјоделско училиште „Киро Бурназ“
во Куманово на име Часлав Топшиов, Куманово.

Здравствена легитимација, издадена од Скоп-
је на име Мирко Трајковски, Скопје. (648)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје
на име Живка Чекичевска, Скопје. (649)

Диплома за положен завршен испит, издадена
од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово, на
име Шаби Лимани, Куманово. (650)

Воена книшка, издадена во Земуник на име
Горѓи Коневски, Скопје. (651)

Свидетелство за III и IV година и диплома
за положен завршен испит издадени од Гимнази-
јата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Предраг
Димковски, Куманово. (652)

Воена книшка, издадена во Вараждин на име
Мустафа Шериф, Скопје. (653)

Индекс со бр. 2702, издаден од Градежниот фа-
култет во Скопје на име Николаос Панагопулос,
Скопје. (654)

Потврда за дипломиран лекар, издадена од
Медицинскиот факултет во Скопје на име Коста
Бебековски, Скопје. (655)

КОНКУРСИ

Работничкиот совет при Работната организа-
ција за шумарство, дрвна индустрија и пластика
„ПРЕСПА“ — Основна организација на здружен
труд Дрвна индустрија — Ресен,

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален рабо-
товоден орган — директор на РО за шумарство,
дрвна индустрија и пластика „Преспа“ — ООЗТ
Дрвна индустрија — Ресен

Покрај општите услови предвидени со Зако-
нот, кандидатите треба да ги исполнуваат и след-
ните посебни услови:

— да имаат завршено висока школска подго-
товка — шумарски факултет, со 6 години работно
искуство;

— да имаат морално-политички квалитети во
вршењето на работната функција;

— да не се под истрага;

— да не се осудувани за кривично дело по
член 511 од Законот за здружениот труд и

— да се државјани на СФРЈ.

Кон молбата кандидатите треба да ја прило-
жат и следната документација:

— диплома за завршено образование,

— потврда за работно искуство,

— лекарско уверение,

— уверение дека не се под истрага и

— уверение дека не се осудувани за кривич-
но дело по член 511 од ЗСТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на об-
јавувањето во дневниот печат.

Молбите со потребната документација да се
достават на адреса: РО за шумарство, дрвна ин-
дустрија и пластика „Преспа“ — ООЗТ Дрвна ин-
дустрија — Ресен, со дознака за конкурсна ко-
мисија.

Некомплетираните и ненавремено пристигна-
тите молби нема да бидат земени предвид при
разгледувањето. (222)

Работничкиот совет при Работната организација за шумарство, дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА“ — Основна организација на здружен труд Стопанисување со шуми — Ресен

распишува КОНКУРС

за именување (реизбор) на индивидуален работоводен орган — директор на РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика — Основна организација на здружен труд Стопанисување со шуми — Ресен

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено висока школска подготовка — шумарски факултет со 6 години работно искуство;

— да имаат морално-политички квалитети во вршењето на работната функција;

— да не се под истрага;

— да не се осудувани за кривично дело по член 511 од Законот за здружениот труд и

— да се државјани на СФРЈ.

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

— диплома за завршено образование,

— потврда за работно искуство,

— лекарско уверение,

— уверение дека не се под истрага и

— уверение дека не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат.

Молбите со потребната документација да се достават на адреса: РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика, ООЗТ Стопанисување со шуми — Ресен, со дознака за конкурсната комисија.

Некомплетираните и ненавремено пристигнатите молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (223)

Работничкиот совет на ГЗРО „Ремонт“ — Скопје, врз основа на член 16 став 3 од Статутот на работната организација, член 51 од Правилникот за работните односи и член 26 став 1 точка 2 од Правилникот за организација и систематизација на работите и работните задачи во работната организација

распишува КОНКУРС

за избор на технички директор на ГЗРО „Ремонт“ — Скопје на неопределено работно време

Покрај општите услови пропишани со Законот кандидатот треба да ги исполнува следните услови:

— да има висока стручна подготовка од градежна насока;

— да има најмалку пет години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— да има смисла за организација;

— да има морално-политички квалитети.

На работите и работните задачи се врши реизбор на секои четири години.

Пријавите со потребната документација се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Неблаговремените и непотполни пријави нема да се земаат во разгледување.

Кон пријавата кандидатите се должни да достават кратка автобиографија.

Личниот доход ќе се определи согласно Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците во работната организација.

Пријавите со потребната документација да се доставуваат на адреса: Градежно-занатска работна организација „Ремонт“ — Скопје, булевар „Македонско-косовска бригада“ бб — Скопје. (218)

Советот на Технолошкиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на еден наставник во сите наставни звања и еден помлад асистент и тоа:

1. еден наставник по предметот Технологија на боене во Иститутот за текстил и текстилни влакна,

2. еден помлад асистент во областа на хемиско инженерство, подрачје технолошки операции на Иститутот за хемиско и контролно инженерство.

Услови:

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на наставници и асистенти на Факултетот.

Кандидатите да приложат: препис од дипломата, биографија, список на стручните, односно научните трудови и по примерок од трудовите.

Молбите со наведените прилози, кандидатите можат да ги поднесуваат секој работен ден во архивата на Факултетот или преку пошта во наведениот рок.

Конкурсот е отворен триесет дена од денот на објавувањето. (147)

Работничкиот совет на Работната организација за шумарство, дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА“ — Ресен

распишува КОНКУРС

за именување на индивидуален работоводен орган — директор на работната организација

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено шумарски факултет,

— да имаат 6 години работно искуство и тоа на раководно работно место,

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на работната функција,

— да не се под истрага,

— да не се осудувани за кривични дела по член 511 од Законот за здружен труд и

— да се државјани на СФРЈ.

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

— диплома за завршено образование,

— потврда за работно искуство,

— лекарско уверение,

— уверение дека не се под истрага и

— уверение дека не се осудувани за кривично дело по член 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во дневниот печат.

Молбите со потребната документација да се достават на адреса РО за шумарство, дрвна индустрија и пластика „ПРЕСПА“ — Ресен, со дознака за конкурсната комисија.

Некомплетираните и ненавремено пристигнатите молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (148)

СОДРЖИНА

- | | | |
|------|---|-----|
| 402. | Одлука за измена на Одлуката за премија на кравјо и овчо млеко во 1979 година — — — — — | 685 |
| 403. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 76/79 од 6 јули 1979 година — — — — — | 685 |
| 404. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 106/78 од 6 јули 1979 година — — — — — | 686 |
| 405. | Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 116/78 од 28 јуни 1979 година — — — — — | 687 |

ВО ИЗДАНИЕ НА СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
СЕ НАОБЃААТ ВО ПЕЧАТ НОВИ ЗБИРКИ

1. ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА

СО ОБЈАСНУВАЊА И СУДСКА ПРАКТИКА И СО РЕГИСТАР НА ПОИМИТЕ

Збирката ги содржи: Законот за наследувањето, Законот за вонпроцесната постапка и Законот за решавање на судири на законите и надлежноста во статусните, семејните и во наследните односи.

Целта на збирката е да го олесни користењето на Законот за наследувањето и Законот за вонпроцесната постапка. Збирката, со објаснувањата и со приказот на поширокиот избор на судската практика, како и со регистарот на поимите, претставува една вообличена целина од овој вид, која може да им послужи како прилично помагало на судовите и другите правосудни и заинтересирани органи, на работните организации, на адвокатите и на сите други што на непосреден или посреден начин пројавуваат интерес за проблемите на наследувањето и вонпроцесната постапка.

Збирката ја приготвил д-р Кирил Чавдар, судија на Врховниот суд на Македонија. Предговор д-р Ѓорѓи Паца, републички секретар за правосудство.

Цена 95 динари

2. ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

(Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 25/79)

Цена 46 динари

3. ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СР МАКЕДОНИЈА

(Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 10/79)

Цена 43 динари

Овие збирки можат да се порачаат на адреса: Службен весник на СРМ, Скопје, ул. „29 Ноември“ бр. 10-а — Служба за претплата — Жиро сметка 40100-603-12498.

Д. У Р. спогодби

290. Општествен договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита во 1979 година — 688
291. Самоуправна спогодба за висината на постојаната парична помош на корисниците на социјална заштита — 689
292. Самоуправна спогодба за измени и дополнувања на Самоуправната спогодба за сместување лица во друго семејство — 690
293. Самоуправна спогодба за измени и дополнувања на Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за обемот на другите права од социјалната заштита — 691
294. Спогодба за висината на цените на услугите на организациите на здружениот труд од областа на социјалната заштита — 691

Општи акти на самоуправните интересни заедници

295. Одлука за утврдување цената на болничкото лекување по болнички ден за сместување на мајки — придружнички на болни деца, за лекување и негување на доносени и недоносени деца со мајки и без мајки и за интензивна терапија, реанимација и анестезија за 1979 година — 693
296. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите во областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето

- а оп. и. и. — Скопје, в. 1979 година, бр. 08-18 од 7. III. 1979 година — 693
297. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите од областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Карпош — Скопје во 1979 година, бр. 08-18 од 15. III. 1979 година — 694
298. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите од областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Кисела Вода — Скопје во 1979 година, бр. 08-13 од 12. III. 1979 година — 694
299. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите од областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Центар — Скопје во 1979 година, бр. 08-20 од 12. III. 1979 година — 694
300. Одлука за измена на Одлуката за утврдување стапките на придонесите од личните доходи на работниците за задоволување на потребите и интересите од областа на предучилишното и основното воспитание и образование на подрачјето на општината Чаир — Скопје во 1979 година, бр. 08-16 од 14. III. 1979 година — 695